

Врз основа на член 20-г став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор, член 37-и од Законот за јавните претпријатија и член 3 став 2 Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерен оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување како и начинот на бодирањето за давателите на јавни услуги на ЈП Водовод и канализација – Скопје арх.бр.0202-809/5 од 27.01.2020 година, а согласно Годишниот план за вработување за 2020 година на ЈП Водовод и канализација – Скопје арх. бр.0302-12516/1 од 20.09.2020 година, Планот за изменување и дополнување на Годишен план за вработување за 2020 година арх.бр. 0302-802/1 од 27.01.2020 година, Планот за изменување и дополнување на Годишен план за вработување за 2020 година арх.бр.0302-802/6 од 18.09.2020 година и Одлуката за утврдување потреба од работници за засновање на работен однос на неопределено време бр.0401-8297/1 од 21.10.2020 година, ЈП Водовод и канализација – Скопје објавува

Ј А В Е Н О Г Л А С бр.6/2020

за вработување на даватели на јавна услуга во областа на комуналните дејности и на други дејности заради кои се основани јавните претпријатија од група III, подгрупа 5 во ЈП Водовод и канализација – Скопје за следните работни места

1. КДР0305Б01089 Главен инженер во Одделение за проектирање, развој и екологија во Сектор Технички работи и развој – 1 извршител

Општи услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- активно да користи македонски јазик,
- да е полнолетен
- да има општа здравствена способност за работно место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена мерка забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови:

- ниво на квалификации стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен - градежништво и водостопанство; шумарство и хортикултура, електротехника
- најмалку три години работно искуство во структурата

Потребни работни компетенции:

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни и
- финансиско управување.

Паричен нето износ на плата 30.000,00 денари

Распоред на работно време

- **Работни денови** понеделник-петок
- **Работни часови неделно** 40
- **Работно време од** 07:30 до 15:30

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања по припадност на заедницата согласно годишниот план на институцијата за 2020 година се: Македонец(ка) 1

2. КДР0305Б01050 Самостоен Инженер во Одделение за проектирање, развој и екологија во Сектор Технички работи и развој – 1 извршител

Општи услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- активно да користи македонски јазик,
- да е полнолетен
- да има општа здравствена способност за работно место и

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена мерка забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови:

- ниво на квалификации стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен
- градежништво и водостопанство, машинство или електротехника
- најмалку три години работно искуство во структурата

Потребни работни компетенции:

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни и
- финансиско управување.

Паричен нето износ на плата 29.100,00 денари

Распоред на работно време

- **Работни денови** понеделник-петок
- **Работни часови неделно** 40
- **Работно време од** 07:30 до 15:30

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања по припадност на заедницата согласно годишниот план на институцијата за 2020 година се: Албанец(ка) 1

Рокот за пријава:

Рокот за пријавување по Јавниот огласот изнесува 15 дена од денот на неговото објавување во дневните весници.

Пријавите за вработување се потполнуваат на образец изготвен од страна на институцијата која може да се подигне од Архивата на ЈП Водовод и канализација – Скопје, а истиот е објавен и на веб-страницата на претпријатието: www.vodovod-skopje.com.mk.

Потполнетите пријави се доставуваат во Архивата на ЈП Водовод и канализација – Скопје на адреса ул.Лазар Личеноски бр.9 Скопје, контакт телефон 02/3073-010 лок 316 лице за контакт Дарко Донеvски.

Со пријавите по огласот кандидатите треба да достават:

1. Уверение или Решение за државјанство (копија)
2. Диплома за завршено образование (заверена на нотар)
3. Доказ дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена мерка забрана за вршење на професија, дејност или должност;
4. Доказ работно искуство

Постапката за селекција за вработување на даватели на јавни услуги во претпријатието се состои од две фази и тоа:

Фаза 1 – Административна селекција која опфаќа проверка на внесените податоци во пријавата со условите утврдени во јавниот оглас и проверка на приложените докази во пријавата;

Фаза 2 - Интервју

Изборот на кандидати ќе се изврши во рок од 5 (пет) дена по завршување на постапката за селекција за вработување на даватели на јавни услуги